

Грците ни напишаа два извештаја во американскиот Конгрес, во кои наместо Република Македонија, како што нè признаа САД, стоеше ФИРОМ. И ништо. Сè помина како ништо да не им се случило на македонските дипломати (ако ги има). Деновиве пристигна нов ладен туш, овој пат од Брисел. Пратеникот Ерик Мајер предлага ревизија на уставното уредување на Македонија. Албанското и "словенското" население требало да се спогодат околу некои битни прашања меѓу кои и федерализацијата на Македонија. Холанѓанецот ни ја посочува Белгија како пример. А, ние свадби и крштемки ќе тераме. Сè друго ни е ОК. Е, арно ама умре циганката што ја фалеше Македонија.



ЕВРОПСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРЦИ НЕ РАЗМИСЛУВААТ ЕВРОПСКИ, ТУКУ ШОВИНИСТИЧКИ

## КОЈ ЗАГОВАРА ФЕ

ѓањето на Берлинскиот сид. Веројатно никој нема намера од срце да им дава нова држава на Албанците, ниту пак некој од душа ќе го спречи тоа со некакво вето во Њујорк. Секој си ги гледа своите интереси. Тие си поигруваат со малите. Преку нивните подгрбавени плеќи ќе профитираат џелатите. Само ние уште долго ќе тонеме низ балканското мочуриште кое никако да пресуши.

### КОСОВСКИОТ НЕ Е ЕДИНСТВЕНИОТ ЕКСПЕРИМЕНТ

Марти Ахтисари на крајот од својата политичка кариера, наместо да ја дочека пензијата со прифаќање на "ремек-делото" наречено втора држава за Албанците, ризикува да биде опишан од историјата како човек кој само се обидел во нешто, но не успеал да го наметне затоа што било преседан во меѓународното право. Значи, и покрај тоа што целиот живот како дипломат се водел по насоките на правото и правдата, овој пат го крши истото, кинејќи делови од суверени држави и давајќи ги на други. Не е ова просрпски или проруски став. Да не се добие таков впечаток. Тоа е став на целата светска политичка елита, која се придржува на начелата и придобивките од Повелбата на ООН. Ако таа повеќе не се почитува или се чита меѓу редови како кому му одговара, тогаш се поставува прашањето - зошто всушност постојат Обединетите нации? За хонорари, за маскарада на привидната демократија, за лажната хуманост, која деценија ипол се изразува кон не-



"Предлог - резолуцијата бара рedefинирање на Македонија. Веќе сме изградени како држава и нема потреба да земеме примери од Белгија или од Шпанија. Овој извештај покажува огромно непознавање на историјата, на географијата и на правниот систем на државата. Во него секаде се спомнуваат два народа: албански и словенски, а никаде нема збор за македонски или за македонски јазик".

Лилјана Поповска,  
претседател на ДОМ и  
пратеник во Собранието на РМ



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

САД, ЕУ и НАТО се решени на било кој начин на Косово да му ја дадат независноста, која му е ветена уште во 1999 година. Заканите на Русија многумина ги сметаат како мачкина кашлица, бидејќи и во случај на вето во Советот за безбедност, западната меѓународна заедница ќе го спроведе резервниот план, кој заткулисно се спомнува подолго време. Јасно е дека со статусот на покраината или протекторатот, како што некој милува да рече, се мерат силите меѓу САД, кои во последниве дваесет години се неприкосновени на светската геополитичка сцена, и Русија, која на стартот на новиот милениум неочекувано зеде голем залет, враќајќи се онаму каде што беше до па-

# АЛКАНСКИОТ ФИТИЛ

кои земји...? На светот не му е потребна таква организација. Зачудува самоувереноста на некои видни и истакнати дипломатски претставници отаде Атлантикот, па и овде од резиденциите во Брисел, дека косовскиот случај ќе биде еден и единствен од таков вид во светот. Значи, се прави експеримент. На таков начин се тестираат новопронајдените вакцини во лабораториите на медицинските центри, но само врз животни. Во случајов се прават опити врз луѓе. Денес сме во ситуација од која јасно се гледа дека и независноста, но и сегашниот статус на Косово се потенцијално буре барут на Балканот. Затоа не треба ништо да се ветува. Тоа беше направено пред осум години од страна на дипломатијата предводена од Холбрук и Олбрајт, кои негуваа тесни врски со нарко-терористичките типови од поранешната ОВК. Денешната американска администрација веројатно не може да ја ревидира нивната одлука,

која длабоко се всадила во умот и во душата на косоварите.

## ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ПРОТИВ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Противниците на идејата за независност на косовскиот протекторат предупредуваат на опасноста од раѓање нова исламска држава на европскиот континент. Истите тие ѝ објаснуваат на јавноста дека САД и Европа тоа намерно и свесно го прават од неколку причини. Имено, познато е дека западните земји се непопуларни во муслиманскиот свет, особено по преземањето на воените операции во Ирак и Авганистан, како и конфронтацијата со Иран. Поради тоа, тие се решени да создадат пример во светот со кој ќе покажат и ќе

докажат дека една исламска држава каква што ќе биде Косово успешно со-работува и е партнер на западната хемисфера. Тоа ќе биде огромен удар за Србија, која може да се најде под лупата на светските терористички организаци-ции, како земја која е против муслиман-ското самоопределување. Оваа цел во-општо не се крие. Таа јавно се кажува во западните медиуми, во американскиот Конгрес, во европските институ-ции. Косовската независност веќе е из-дигната на ниво на демократскиот пие-дестал и секој оној кој ќе се спротив-стави на таа идеја, ќе биде опишан како антидемократ и узурпатор на човеко-вите права за слобода. Можеби затоа Македонија ќе се обиде прва да го при-знае, за да му покаже на светот колку е подготвена да ја брани демократијата и слободата на народите. Но, секој реал-ен аналитичар, кој не е обременет со идеите за квазидемократија и некаква хуманост, ќе каже дека новата европска

# ДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА?



## ДИЈАЛОГОТ МОРА ДА ПРОПАДНЕ ЗА ДА ПРОПАДНЕ И ВЛЕЗОТ ВО НАТО

И НАТО полека ни бега од дофатот. Хрватска е сигурна, за Македонија и Албанија веројатно ќе се почека. Ќе се радуваме само ако нè спомнат на идниот самит на Алијансата. Очигледно е дека долниов дел од Балканов сè уште не е среден. Го местат за ново рекомпонирање. Стратегиите се менуваат. А, на владава само што не ѝ тргнало. И ја наместија ДУИ за да ги кочи работите. Немањето дијалог, што смислено и плански е доведено на ова ниво, ќе биде вештото оправдување на големите сили дека Македонија не е подготвена за во НАТО. А, дијалогот мора да пропадне, за што на ДУИ ѝ нарачаа да постави такви барања, кои никој нормален политичар нема да може да ги прифати.


исламска држава е создадена со насилство, и воено и политичко, во кое учествуваа и бројни светски дипломати. На таков начин нема да се издвои само Косово од Србија, туку во блиска иднина и на Македонија ќе ѝ се сервира слична чинија од која ќе мора да ги вкуси горките плодови на т.н. меѓународна заедница. Јасната потврда дека тоа е така е содржана во **неодамнешниот извештај на Европскиот парламент, во кој се предлага Македонија да го прифати концептот на бинационална и федерална држава.** Сме можеле да живееме по принципот на Белгија и на некои други земји кои имаат федеративно уредување. Нон-сенс е највисокото парламентарно тело на Европа да заговара промена на уставниот поредок на земјава. И никој од домашниве платени политичарчиња не застапа машки да ја одбрани државата од очигледниот разградувачки курс на некои европски земји. Секоја чест на Лилјана Поповска, која како жена мораше да ги оправда скопените политичари-мажи.

## КОЈ ЈА СПОТНУВА ДУИ ВО БАРАЊАТА?

Во член 21 од Нацрт-извештајот на Европскиот парламент се бара нов договор меѓу претставниците на двете најголеми јазични групи во Македонија за прашањата во врска со користењето на јазичите, моделот на владеење и законодавните процедури, што претставува директно заговарање на промена на уставниот поредок на државата. Уште поопасно е што такви предлог-тези се протуркуваат во



некакви извештаи токму сега, кога се крои судбината на Косово и на Србија. Но, дури сега е јасно зошто толку долго време ДУИ притиска за некакви нови закони за ОНА, за јазици, за формирање влада и сл. Дали можеби имаа нарачател еднадвор за да почнат со една таква процедура, па кога Никола и компанија за последен пат ќе кажат НЕ МОЖЕ, да почне сценариото за конечна поделба на Македонија. Како што тргнале работите крајниот епилог може да биде таков. Доколку хипотетички претпоставиме дека финалот е токму тоа, се поставува едно круцијално прашање - дали Македонија има излезна стратегија од таа стапица? Од сегашна гледна точка, веројатно не. Македонија се држи за Рамковниот договор од Охрид како пијан за стап и не гледа подалеку од тоа. Ќе се потврдат тезите на многумина кои пред-



## ЕРИК МАЈЕР - АВТОРОТ НА НАЦРТ-ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ, СО КОЈ ГО УРИВА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК НА МАКЕДОНИЈА

чи и промена од корен. Континуираното оспорување на македонската нација, јазик и култура, конечно доби официјален облик. Македонија можеби сè уште не е свесна што ѝ се подготвува. Таа е опиена од кандидатскиот статус за влез во ЕУ, кој патем може лесно да се одземе, се радува на најавите за влез во Алијансата но, од друга страна работите стојат сосема поинаку, сосема обратно од она што ни се ветува.

## ЕВРОПА ПОТТИКНУВА СОЗДАВАЊЕ ГОЛЕМА АЛБАНИЈА

Најавениот предлог-проект за федерализација на Македонија од страна на Европскиот парламент, кој сега можеби нема кој знае какво значење, всушност има длабока позадина. Тој треба да ја натера Македонија да почне да размислува во една таква насока. Се разбира, за да се реализира тоа неизбежно ќе мора да се случи некоја изрежирани меѓуетничка криза како онаа во Арачиново од пред шест години. И кога Македонија повторно ќе биде обележана дека е неспособна сама да се справува со конфликтите, на сцена ќе стапат истите оние типови кои ни го напишаа и наметнаа Рамковниот договор. Но, сега со нови анекси кои ќе значат крај за македонска Македонија. Ако некој еднадвор навистина ни подготвува такво сценарио, како што сега се предлага во облик на нацрт-извештаи,

во тој случај Македонија без одложување мора да ги впрегне сите расположливи сили и да почне агресивна кампања низ влијателните светски центри за одбрана на македонската вистина и на македонската физичка конституција, пред сè. Извештајот на Европскиот парламент е уште несоборлив доказ дека Косово не е и нема да биде единствениот случај со кој ќе се растураат суверени држави. Дали можеби Македонија е следна? И уште една теза. Доколку Косово стане независно, како што се предлага, и доколку извештајот на Европскиот парламент има официјална позадина, тогаш на повидок е создавање големоалбанска држава на Балканот. Како поинаку да се толкува безрезервната поддршка на планот на Ахтисари и последниот скандал на Европското собрание?

## НЕИЗБЕЖНА КАДРОВСКА ПРОМЕНА ВО ДИПЛОМАТИЈАТА

Во контекст на ова, индиректно можат да се проанализираат и други случувања за кои некои мислат дека немаат никаква допирна точка, но се исклучително тесно поврзани. Имено, Нацрт-извештајот на Европскиот парламент доаѓа неполн месец по појавувањето и на втората резолуција во американскиот Конгрес, во која стои референцата ФИРОМ. Во таа резолуција, која беше издејствувана од страна на грчкото лоби во САД, Македонија и "дел од македонското население" се обвинуваат за иредентизам, грабеж на грчката историја и ред други работи. Извештајот на европарламентот, исто така, има таква тежина, со една нова компонента, а тоа е што директно предлага измена на севкупната уставна материја почнувајќи од името, законот за јазиците до промена на унитарниот поредок. Што се случува со Македонија? Ова е прашање на кое мора веднаш и без одложување да одговорат Милошоски, Груевски, македонскиот корпус амбасадори и нашите претставници во Брисел. Работат ли нешто оние кои се испратени на мисија во ЕУ, НАТО, ОБСЕ? Очигледно е дека Македонија е пред сериозен дипломатски дебакл. Толку негативни извештаи и препораки државата не добила збирно во последните десет години. Тоа што Дорис Пак се обиде да нè утеша дека извештајот на Ерик Мајер, кој всушност и го изготвил документот, не треба да се сфати сериозно, е несериозна препорака на истакнат европски пратеник како што е таа. Кабинетот на македонската Влада, првото нешто што ќе треба да го направи е промена во кадровскиот дипломатски курс на земјава. Очигледно е дека свадбените празнувања и во власта и во опозицијата некој успешно ги искористил за промовирање црни сценарија за Македонија.



**"Првата грешка ја направивте со првото знаме. Откако сфативте дека сте погрешиле ја исправивте грешката. Вториот лош потег е новото име на аеродромот. Навистина не ја разбираам причината за ова. Грција одамна е земја-членка на НАТО и на ЕУ. Не ја провоцирајте Грција".**

**Дорис Пак, европарламентарец**

упредуваа во 2001 година, дека потпишаниот документ под покровителство на Трајковски е само увертира во распаѓањето на унитарната македонска држава. Европскиот парламент, преку извештајот кој го презентира неодамна, го направи токму тоа. Го згази современиот македонски Устав, кој нема некоја популарност меѓу македонското население зашто е донесен под присила, и поттикна донесување нов, кој ќе зна-